



БАЛКАНСКА ТУРА

СОФИЈА-ИСТАНБУЛ-СОЛУН-ЛУТРАКИ-ВОДЕН

1 ден Битола- Благоевград- Софија

Состанок на групата на паркингот Спортска сала во 03:00 часот. Влез во Бугарија преку граничниот премин Ново Село. Поаѓање за Благоевград, посета на Рилскиот Манастир. Разглед на манастирот, кој се наоѓа на 1147 метри надморска височина во средината на мирисни зимзелени шуми на планината Рила. Манастирот е комплекс од културно живеалиште и земјоделски објекти кои се распорани на околу 8800 квадратни метри и има уникатна архитектура. Во центарот на дворот се наоѓа кулата Хрелиов и главната црква Рождество на пресвета Богородица...Поаѓање за Софија, организиран разглед на градот, Националниот и историскиот музеј, црквите Св.Софија, Св.Недела, Руската Црква, Дворецот на културата, Парламентот, Храмот Александар Невски со дванаесетте позлатени куполи, Градскиот плоштад. Сместување во хотел. Слободно време. **Ноќевање.**

2 ден Софија - Истанбул

Појадок. Одјавување од хотелот. Патувањето продолжува кон Истанбул преку градот Пловдив. Пристигнување во Истанбул во попладневните часови. Сместување во хотел. **Ноќевање.**

3 ден Истанбул

Појадок. По појадокот – факултативна посета на Аја Софија, едно од најмонументалните зданија на Христијанската вера, конструирана како базилика во VI-от век од царот Јустинијан. Факултативна посета на Топ Капи – Палатата на султаните, заедно со ризницата, посета на Сината џамија- едно од најголемите архитектонски чуда, позната по нејзините 6 минариња изградени во името на султанот Ахмет. Слободно попладне за индивидуални прошетки и посета на Капали Чаршија. **Ноќевање.**

4 ден Истанбул

Појадок. Факултативно крстарење со брод по Босфор и факултативна посета на Отоманската Палата Долно Бахче Сарај – последната резиденција на Отоманските Султани која содржи музејка збирка со непроценливо богатство.... Потоа, Ве водиме до видиковецот Џамлице од каде имате неверојатна глетка кон Истанбул и Босфор. **Ноќевање.**

5 ден Солун - Лутраки

Одјавување од хотелот. Поаѓање за Солун, со попатни паузи. Пристигнување во Солун во попладневните часови. Разглед на градот, прошетка покрај пристаништето, Црквата Св. Димитриј, Старата Кула. Поаѓање за Лутраки. Пристигнување и сместување во хотел. Мал одмор. Во вечерните организирана факултативна свечена забава со музика и богата вечера во ресторан Келофагас кај Митре. **Ноќевање.**

7 ден Лутраки – Воден - Битола

Појадок.Одјавување од хотелот. Можност за капење во базените. Течењето на топлата и ладната вода заедно, збогатено со флората придонесува ова место да се прогласи за “природна бања”. Температурата на водата е од 37 - 38. Поаѓање за Воден во 14:00 часот-градот познат по водопадите и прекрасните градини. Најголемиот водопад паѓа од височина и е вистинска природна атракција. Можност за прошетка низ гратчето и многубројните рестораниња. Попладне поаѓање за Битола. Пристигнување во вечерните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 33.000 денари

Во цената е вклучено:

- превоз со високотуристички автобус
- сместување во хотел 3*** 1 ноќевање во Софија, 3 во Истанбул и 1 во Лутраки со појадок
- панорамски раглед на Софија
- посета на Азискиот дел и видиковецот Џамлице
- посета на Сината џамија
- панорамски разглед на Истанбул
- разглед на Солун
- организација и водство на аранжманот

Во цената не е вклучено:

- патничко осигурување
- Виза за влез во Турција за странски државјани
- вечера во национален ресторан со богато мени – 30 евра
- Крстарење по Босфор – 25 евра
- Посета на Долно Бахче Сарај – 25 евра
- Аја Софија – влезница со водич 15 евра
- Топ Капи – влезница со водич 15 евра

Напомена:

За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање